



Институт за економски истражувања и политики

Скопје

## УПАТСТВО

### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРАКТИВНАТА ПЛАТФОРМА ЕдПлаКо-МК

Упатството е произведено во склоп на проектот

*“Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките во Македонија (SHE-ROES)“*

Поддржан од

**Централноевропската иницијатива - КЕП Австрија**

со средства од

**Австриската развојна агенција**



WITH FUNDING FROM

**AUSTRIAN  
DEVELOPMENT  
COOPERATION**

## 1. Упатство за користење на платформата ЕдПлаКо-МК од страна на компании

### 1 ЦЕЛ

Целта на платформата е да им овозможи на компаниите и организациите мерење на компанискиот/организацискиот родов јаз во платите, притоа давајќи им увид и насока да дејствуваат за негово намаување на ниво на компанија/организација.


### 2 ПРИСТАП

Пристапот кон платформата ЕдПлаКо-МК од страна на компании се врши преку следниот линк: <http://www.edplako.mk/#/company>

### 3 ЧЕКОРИ


Претставникот на компанијата/организацијата што сака да го тестира својот систем за родов јаз во платите, и потенцијално да се стекне со логото ЕдПлаКо-МК, пристапува на горниот линк. Укажуваме дека е најдобро ако податоците ги внесува лице/специјалист за човекови ресурси, со одобрение од менаџментот на компанијата.

Првиот екран прашува за името на компанијата, но, истата има право да остане анонимна:




The screenshot shows the top navigation bar of the EdPlako-MK website. The header is teal with the logo on the left and navigation links: 'Видео', 'Истражувања', 'Импакт', 'Совет', and 'За ЕдПлаКо'. A 'Визуализација на Податоци' button is visible in the top right. Below the header is a registration form with the text 'Внесете го името на компанијата (незадолжително)'. There is a text input field and a checkbox labeled 'Сакам да останам анонимна компанија'.

На следниот екран, потребно е да се внесе секторот во кој компанијата работа. Се избира од опаѓачко мени, еден од осумте понудени сектори:



Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На следниот екран, лицето-внесувач треба да внесе податоци за секој вработен во компанијата/организацијата. Ова се постигнува со притиснување на копчето „Додај вработен“:



По притиснувањето на ова копче, се добива следниот екран, на кој се внесуваат податоците за секој вработен поединечно: пол, ниво на образование, старост, години искуство, тип на работен договор, занимање, неделни работни часови и месечна нето плата.

The screenshot shows the form for entering employee data. The form has the following fields: Пол (dropdown menu with "Маж" selected), Ниво на образование (dropdown menu with "Завршено или незавршено основно у" selected), Старост во години (text input field), Години искуство (text input field), Тип на работен договор (dropdown menu with "Неопределено време" selected), Занимање (dropdown menu with "Оружени сили (полиција и армија, и н" selected), Неделни работни часови (text input field), and Месечна нето плата (text input field). At the bottom of the form, there are two red buttons: "Додај" and "Одложи".

Полот, нивото на образование, типот на работен договор и занимањето се избираат од понудените опции во опаѓачкото мени, додека останатите променливи се внесуваат од страна на лицето-внесувач, со внесување само нумерички податоци.

По внесувањето на овие податоци, се притиска копчето „Додај“. Со тоа се добива следниот екран, на кој може да се изврши проверка на внесените податоци. Доколку

постои грешка при внесувањето, тогаш може да се искористат двете опции во десниот дел од екранот, „Промени“ или „Избриши“.

Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

Р. Бр.	Пол	Ниво на образование	Старост во години	Години искуство	Тип на работен договор	Занимање	Неделни работни часови	Месечна нето плата
1	Маж	Завршено или незавршено основно училиште	22	2	Неопределено време	Основни занимања (како хигиеничари, аргати, рудари, помошници и машини и сл.)	40	18000

Промени  
Избриши

Додај Вработен

Генерирај фер Плата

Потоа, се пристапува кон внесување на податоците за следниот вработен, со притискање на копчето „Додај вработен“.

Откако ќе бидат внесени сите вработени во компанијата/организацијата, се притиска на копчето „Генерирај фер плата“. Согласно на внесените набљудувани карактеристики, системот ќе предложи која е фер платата на работникот, којашто е родово неутрална:

Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

Р. Бр.	Пол	Ниво на образование	Старост во години	Години искуство	Тип на работен договор	Занимање	Неделни работни часови	Месечна нето плата	Фер Плата
1	Маж	Завршен факултет и повисоко	35	13	Неопределено време	Професионалци (аналитичари во сферите на здравство, образование, ИТ, бизнис и администрација)	40	20000	19474

Зачувај

Ви Благодариме

На следниот екран, се притиска копчето „Зачувај“. Со притискањето на ова копче, сите податоци се анонимно снимени и испратени за понатамошна обработка.

#### 4 ПРЕСМЕТКА

Тимот на Finance Think ќе ги разгледа предложените фер плати на платформата и ќе пристапи кон пресметка на родовиот јаз во платите на компанијата/ организацијата.

Во рок од неколку денови, компанијата ќе биде известена за износот на родовиот јаз во платите, корегирани за набљудуваните карактеристики на вработените

## **5 ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЈАЗОТ**

Finance Think ќе изработи детален предлог-план за компанијата да го минимизира или елиминира родовиот јаз во платите.

## **6 ЛОГО ЕдПлаКо-МК**

Компанијата/организацијата која ќе се обврзе на спроведување на предложениот план во меѓусебно договорен рок, ќе се стекне со логото ЕдПлаКо-МК.

## 2. Упатство за користење на платформата ЕдПлаКо-МК од индивидуа

### 1 ЦЕЛ

Целта на платформата е да им овозможи на индивидуите да оценат колку изнесува нивната плата зависно нивните набљудувани карактеристики и којашто е родово неутрална.


### 2 ПРИСТАП

Пристапот кон платформата ЕдПлаКо-МК од страна на индивидуи се врши преку следниот линк: <http://www.edplako.mk/#/individual>

### 3 ЧЕКОРИ

Лицето што сака да ја тестира својата плата пристапува на горниот линк.

На првиот екран почнува прибирањето на набљудуваните карактеристики, преку внесување на податокот за ниво на образование. Од опаѓачко мени може да избере од три опции:



The screenshot shows the EdPlako-MK website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: "Видео", "Истражувања", "Импакт", "Совет", and "За ЕдПлаКо". Below the navigation bar, there is a progress indicator showing "12%". The main content area contains a form with the heading "Внесете го вашето ниво на образование". A dropdown menu is open, showing three options: "Завршено или незавршено основно уч", "Завршено или незавршено основно училиште", and "Завршен факултет и повисоко".

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На следниот екран се внесува бројот на години, преку внесување само нумерички податок:

Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

25%

Внесете ја вашата возраст во години

Следно

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На сличен начин, на следниот екран се внесува бројот на години работен стаж/искуство:

Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

37%

Внесете го вашето работно искуство (стаж)

Следно

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На следниот екран, лицето треба да го селектира моменталниот статус на пазарот на труд – дали е вработено или не, со избирање на одговорот од опаѓачко мени:

Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

50%

Дали сте вработени?

Да


Да

Не

Следно


Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

Слично, на следниот екран се избира – од опаѓачко мени – типот на договорот за вработување, доколку на претходниот екран лицето избрало дека е вработено:




Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На следниот екран, од опаѓачкото мени се избира занимањето, од ИСКО класификацијата со 8 понудени опции:



Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На сличен начин, потоа се избира секторот во кој лицето работи, односно посакуваниот сектор:



Потоа, се притиска на копчето „Следно“.

На следниот екран, се внесува бројот на работни часови. Се внесуваат само нумерички знаци:



Визуализација на Податоци

ЕдПлаКо-МК

Видео Истражувања Импакт Совет За ЕдПлаКо

100%

Колку часа работите во неделата


Please fill out this field.

**Следно**

Со притискање на копчето „Следно“, завршува постапката за внеусвање на податоците.

#### 4 ПРЕСМЕТКА

Следниот екран Ви дава податок за вашата плата, зависно од вашите набљудувани карактеристики, и којашто е родово-неутрална:



Пресметаната плата е претставена на скала / барометар на која е дадена медијалната плата, и платата на 99-тиот перцентил (само 1% од вработеното население прима плата над оваа вредност).

Вашата пресметана плата, потоа може да се проценува врз основа на овие ориентири.

#### 5 КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА ИНФОРМАЦИЈА

Добиената информација може да се користи во процес на преговарање при вработување и/или при промоција, како и за стекнување реалистична слика за позиционираноста на една индивидуа на пазарот на труд.